



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ
Уп1 Бр.02-337
12.06.2018 година
С к о п ј е

Врз основа на член 18 став 1 алинеја 5, член 20 став 1 алинеја 10, а во врска со член 39 и 43 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16 и 132/17), член 51 став 3 алинеја 1 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/15), согласно Заклучокот на Советот бр.02-2783/2 од 12.06.2018 година, Советот на Агенцијата на својата 26-та седница, одржана на 12.06.2018 година, ја донесе следната:

Одлука
за поведување на постапка за утврдување на постоење на
недозволена медиумска концентрација по службена должност

1. СЕ ПОВЕДУВА постапка за утврдување на постоење на недозволена медиумска концентрација, по службена должност, кај Трговското радиодифузно друштво АЛФА ТВ ДООЕЛ Скопје, кај кое носител на функцијата управител е физичкото лице Васко Ефтов, кое што се јавува истовремено како основач на Друштвото за продукција, производство, трговија, транспорт и услуги ПРОДУКЦИЈА ЕФТОВ Васко ДООЕЛ Скопје, чија приоритетната дејност/главна приходна шифра е 59.11 – Дејности на производство на филмови, видеофилмови и телевизиска програма, што е спротивно на член 39 став 1 алинеја 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16 и 132/17) и што претставува основа Агенцијата да поведе постапка за утврдување на недозволена медиумска концентрација по службена должност.

2. Трговското радиодифузно друштво АЛФА ТВ ДООЕЛ Скопје, во рок од 45 дена од денот на приемот на оваа Одлука, да ги достави сите податоци од значење за одлучувањето на Агенцијата.

3. Оваа Одлука е конечна.

Образложение

Со извршен увид во податоците на Интернет дистрибутивниот систем на Централниот регистар на Република Македонија, стручната служба на Агенцијата констатираше дека управителот на Трговското радиодифузно друштво АЛФА ТВ ДООЕЛ Скопје, физичкото лице Васко Ефтов, се јавува истовремено како основач на Друштвото за продукција, производство, трговија, транспорт и услуги ПРОДУКЦИЈА ЕФТОВ Васко ДООЕЛ Скопје, со учество од 100% во основната главнина на правното лице. Според тековната состојба, приоритетната дејност/главна приходна шифра на ова правно лице е 59.11 – Дејности на производство на филмови, видеофилмови и телевизиска програма.

Во членот 39 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги е утврдено дека: „Недозволена медиумска концентрација, во смисла на овој закон, постои кога физички или правни лица кои се основачи

на радиодифузери, како и физички лица **носители на функции на управување** во радиодифузери се јавуваат истовремено како:....- **основачи на друштво за филмска продукција...**“.

Имено, согласно член 43 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16 и 132/17), доколку Агенцијата врз основа на сопствени сознанија или врз основа на податоци добиени од заинтересирани лица има сознанија за евентуално постоење на недозволена медиумска концентрација, ќе ги испита таквите сознанија по службена должност без одлагање. При испитување на ваквите сознанија, Агенцијата ќе побара од радиодифузерот, во рок кој не може да биде пократок од 15 дена и не подолг од 45 дена, да ги достави сите податоци од значење за одлучување на Агенцијата.

Следствено на наведеното, се одлучи да се поведе постапка по службена должност за утврдување на постоење на недозволена медиумска концентрација кај Трговското радиодифузно друштво АЛФА ТВ ДООЕЛ Скопје, кај кое носител на функцијата управител е физичкото лице Васко Ефтов, кое што се јавува истовремено како основач на Друштвото за продукција, производство, трговија, транспорт и услуги ПРОДУКЦИЈА ЕФТОВ Васко ДООЕЛ Скопје. Ова правно лице ја врши дејноста 59.11 – Дејности на производство на филмови, видеофилмови и телевизиска програма, што е спротивно на член 39 став 1 алинеја 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16 и 132/17) и претставува основа Агенцијата да поведе постапка за утврдување на недозволена медиумска концентрација по службена должност, а Трговското радиодифузно друштво АЛФА ТВ ДООЕЛ Скопје во рок од 45 дена од денот на приемот на оваа Одлука, да ги достави сите податоци од значење за одлучувањето на Агенцијата.

Врз основа на погоренаведено, се донесе одлука како во диспозитивот.

**Агенција за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги
Претседател на Совет,
Лазо ПЕТРУШЕВСКИ, с.р**

Правна поука: Против оваа одлука радиодифузерот може да поднесе тужба за поведување на управен спор пред надлежен суд. Тужбата за поведување на управен спор се поднесува во рок од 30 дена од денот на приемот на одлуката.